

Врз основа на член 191, став (5) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.96/19), и член 10, ставови (6) и (8) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.116/19), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 4 февруари 2021 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА РЕШЕНИЕТО ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕН СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ

1. Со ова решение важноста на Решението за стекнување на привремен статус на повластен производител УП1 бр. 08-52/19 („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19) на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, се продолжува до 18 септември 2021 година согласно Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Градиште, со бр.11-2359/1 од 4 мај 2020 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-545/1 од 26.01.2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово со бр. 0301-1/1 со кој е продолжен рокот за започнување со комерцијална работа на објектот.
2. Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија го доставува ова решение до барателот, Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за енергетика на Република Северна Македонија, операторот на пазарот на електрична енергија и операторот на електродистрибутивниот систем.
3. Ова решение влегува во сила со денот на негово донесување, а се објавува во Службен весник на Република Северна Македонија и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, согласно член 10 став (2) од Правилникот за повластени производители коишто користат повластена тарифа на 25 јануари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ со планирана моќност од 571 kW и со локација на водосливот на река Вардар/Горен Вардар, КО Јегуновце, општина Јегуновце, заведено под архивски број УП1 бр.08-52/19 од 25 јануари 2021 година.

Регулаторната комисија за енергетика на 15 јули 2019 година одржа седница на која донесе Решение за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ со планирана моќност од 571 kW и со локација на водосливот на река Вардар/Горен Вардар, КО Јегуновце, општина Јегуновце, на Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Тетово, со рок на важење до 25 јануари 2021 година (согласно Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Градиште, МХЕЦ Дворце, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-691/1 од 25.01.2018 година и Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРЏИ ДОО Скопје со бр. 0307-1/1 од 29.01.2018 година), УП1 бр.08-52/19, објавено во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.147/19.

Во однос на поднесеното барање УП1 бр.08-52/19 од 25 јануари 2021 година, Регулаторната комисија за енергетика на 25 јануари 2021 година донесе Решение за

запирање на постапката се до доставување на анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Градиште.

Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово на 1 февруари 2021 година до Регулаторната комисија за енергетика достави Анекс на Договорот за концесија за користење на вода за производство на електрична енергија од мали хидроелектрични централи МХЕЦ Градиште, со бр.11-2359/1 од 4 мај 2020 година, склучен помеѓу Министерството за животна средина и просторно планирање бр.11-545/1 од 26.01.2021 година и Друштвото за производство на електрична енергија БАРТ ЕНЕРѢИ ДОО Тетово со бр. 0301-1/1, согласно кој рокот за изградба на хидроелектроцентралата „МХЕЦ Градиште“ се продолжува до 18 септември 2021 година.

По доставената документација од 1 февруари 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека поднесеното Барање за продолжување на важноста на решението за стекнување на привремен статус на повластен производител за хидроелектроцентралата „МХЕ Градиште“ е комплетно и оправдано, и ја продолжи постапката со одржување на седница на којашто се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 бр.08-52/19
4 февруари 2021 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија
Марко Бислимоски